



	23.02. 2017	100000000063010 7630140762- 630-10
	2	

5/02) 76 77 50 1 3 („ „ :
1/06), , „ :

2017 . 0801 - 134 na 2016
23.02.

.0901-149
23.02. 2017

,
..

2016

Општина Свети Николе во текот на четвртиот квартал од 01.01.2016 до 31.12.2016 година има реализација на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен износ од **282.994.576,00 денари** или изразено во процент изнесува **80,63 %**, споредено план со реализација.

Основниот буџет на Општина Свети Николе за четвртиот квартал има реализација од **104.167.458,00 денари** или изразено во проценти изнесува **67,28%**. Следејќи ја историјата на базата на податоците за реализацијата во последните пет години мораме да напоменеме дека ЧЕТВРТТОТ квартал од 2016 годината не е на ниво кое би требало да го има за овој квартал и поради отстапувањата кои ги има во делот на предвидувањата од секторот за урбанизам посебно во програмата за уредување на градежно земјиште. Со анализата која е направена во одделението за финансии и буџет констатирано е дека предвидувањата кои ги има направено од Секторот за урбанизам се преценети и поради субјективни и објективни причини поради спроведување на избори кои повлекуваат низа законски кочници во нивното реализирање, истите ќе останат нереализирани и на многу пониско ниво во однос на планираното за 2016 година. Поради оваа причина иако направивме напори за подобрување на планирањето и приходите наспроти расходите не се оствари целта за реализација и остварување на приходите од делот на урбанизам и истите остануваат како предмет на опсервација за наредните буџети кои ќе ги донесува општината.

Во делот на даночната политика и наплатата на приходите максимално се работи на подобрување на наплатата на данокот на имот посебно кон правни субјекти и ефикасноста од преземаните мерки ќе се отслика во последниот квартал на 2016 година. Општина Свети Николе максимално се обидува да ја подобри својата ликвидност со тоа што се исплатени заостанатите обврски кон коминтентите и се применува политика на економичност, ефикасност и ефективност во реализирањето на расходите и потребите кои ние ги имаме како општина. Од погоренаведените анализи ќе се овозможило поголема финансиска сигурност на самата општина а со тоа и ќе се спречи нерационално задолжување на општината. Според вкупните приходи општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен износ од **104.167.458,00 денари**, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од **100.679.358,00** и салдо на **31.12.2016** во износ од **5.513.982,00 денари**. Разликата од **2.025.881,00 денари** која се појавува помеѓу приходниот дел се состои во тоа што реализацијата на пренесениот вишок од претходната година не влегува во извештајот за реализација. Кварталниот извештај е преглед на реално убрани финансиски средства и реално потрошени во една фискална година. Со овој вишок потрошен од **2.025.881,00** кој како пренесен е реализиран во 2016 година вкупните приходи изнесуваат **106.193.340,00 денари** според сметководствена евиденција.

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата на плата, надоместоци и придонеси има потрошено **24.919.799,00**. Остатокот на средства кои ги планира општината за исплата на обврските сервисираат и е на повидок да се воведат максимална финансиска контрола и дисциплина во делот на исплатата на основниот буџет врз основа на доспеаност согласно законот за финансиска дисциплина.


Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како реализација/план за овој четврт квартал од 2016 се добива следната слика на реализација на трошоци во основниот буџет:

- За плати и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се потрошени **24,75%** од вкупните расходи, а соодносот реализација/план е **97,05**
- За трошоци кои се од делот на тековната резерва(непредвидени трошоци) во кој спаѓаат исплатите на смртен случај на член на потесно семејство како и трошоци кои не се опфатени со тендерска набавка и договори а се неопходни за исплата, како и одлуки донесени од страна на советот во вкупната реализацијата изнесува **0,60%** а соодносот план/реализација е **93,18%**
- За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено трошок кој изразен во процент изнесува **0,22%** од вкупните трошоци или во денари изразено изнесува **222.167,00** денари, а соодносот реализација/план е **42,75%**
- За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта) исплатени се **88,93 %** од планираните трошоци или во денари изразено изнесува **9.959.849,00** денари, а во однос на вкупните трошоци е **9,89%**
- За материјали и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран како и сите поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и набавката на материјали за посебни намени, самиот износ за овие трошоци изнесува **3.711.170,00** или **47,00%** од планираните трошоци, во однос на вкупните трошоци реализирано е **3,68%**
- За поправки и одржување на моторни возила, поправка и замена на резервни делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на општината како и за одржување на зелени површини се потрошени средства во износ од **4.254.778,00** денари или во проценти **59,30%** од планираното, во однос на вкупните трошоци реализирано е **4,22%**
- За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено определени услуги кон општината, надомест за експропријација , исплата на проекти за урбанистички и просторни планови, примарна заштита, услуги за копирање и печатење има реализирано во номинален износ **9.188.389,00** денари или изразено во проценти **9,12%** од вкупните расходи, а реализирано во однос на планирано е **52,29%**
- За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на семинари и конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и странски заедници

има издвоено средства во износ од **4.730.102,00** денари или **87,91%**, а во однос на вкупните расходи **4,83%**


- На ставката 427 која се однесува за привремени вработувања за лицата вработени по договор со Агенција за привремени вработувања потрошени се **1.627.162,00** или изразено во проценти **90,29%** или во однос со вкупните расходи **1,61 %**.
- На ставката за каматни плаќања кон домашни кредитори исплатени се **12.501.,00** денари или во однос на планираните **96,16%**
- На ставката 461 –субвенционирање до јавни претпријатија имаме **100%** реализација од вкупно планираните реализираните расходи а износот од **2.000.000,00** денари е **1,98 %** од вкупниот расход.
- На ставките кои се однесуваат за исплатата на невладини организации, здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации од невладин сектор има остварување во овој четврт квартал од годината во износ од **2.158.255,00** денари или изразено во проценти **90,38 %**, а во однос на вкупните расходи е **2,14%**
- За разни трансфери има исплатено **1.254.745,00** денари и процентот изнесува **62,27%**, а во однос на вкупните расходи е **1,24%**
- За исплати по извршни исправи на ставка 465 има исплатено износ од **3.712.608,00** денари кои споредено со планираното изнесува **95,50 %**, а во однос на вкупните расходи тој процент изнесува **3,68%**
- Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош, и награда за новороденчина како исплати за лица кои склучиле брак над 40 години изнесува **1.571.113,00** денари или тоа изразено во процент изнесува **68,38%**, а во однос на вкупните расходи е реализирано **1,56%**
- За набавка на опрема и машини имаме реализација од **1.741.198,00** денари и овој износ процентуално спореден со планот изнесува **71,97 %** а во вкупните расходи овој расход влегува со **1,72%**
- За изградба и реконструкција на патишта улици и автопати има реализација во износ од **28.542.026,00** или процентуално изнесува **47,00%**, во однос на вкупните расходи реализацијата е **28,34%**
- За вложувања во нефинансиски средства исплата на надоместоци за експропријација имаме исплатено **477.100,00 денари** или **41,48%** од вкупно планираните а овој расход влегува во вкупните расходи како **0,47%**

Предвиден буџет за 2016 година




1.1 Предвиден Буџет за 2016

Реализиран буџет за 2016 година по соодветни компоненти



1.2 Реализиран Буџет за 2016 година по компоненти



1.3. Графиконски приказ на реализирано / остварено на Буџетот за 2016 година

Според претходно наведените показатели можеме да констатираме дека основниот Буџет на општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2016 година изнесува **67,28%** во приходниот дел а расходите ни се остварени во износ од **65,03%**.

Според погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети Николе по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата за соодветните политики во сите области кои ги има зацртано и предвидено за 2016 година.

Во делот за наменските дотации мора да се каже дека тие се реализирани во износ од **143.553.995,00** денари или изразено во проценти **98,41%**. Динамиката на реализација е на идеална страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2016 година имаме поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат до локално ниво средствата не се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и општината работи на подобрување на условите во делот на капиталните инвестирања и испалтени се финансиски средства за санација на кровот во основното општинско училиште „Кирил и Методиј“, како и за во детската градинка „Рахилка Гонев“. Особено има проблем во делот на сервисирање на оперативните трошоци во делот на средното образование и постојана борба за санирање на наталожените обврски од некој подолг временски период. Вкупната реализација на расходната страна на буџетските корисници изнесува **142.306.279,00** денари или изразено **99,13%** реализирано во однос на планирано.

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација од **12.183.666,00** и процентот изнесува **72,48 %**. Процентот на реализација во делот на приходите и расходите изнесува **100 %** затоа што потрошени се средства во износ од **1.033.025,00** денари кои останаа како пренесен вишок од **2015** во **2016** година. Вишокот на **31.12.2016** година изнесува **444.008,00** денари. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво но сепак не се на потребното ниво кои се стремиме да го постигнеме како буџетски аналитичари. Кога станува збор за овие приходи никогаш не можеме да ги предвидиме во реални рамки затоа што имаме големи промени во делот на остварувањата како и во спроведувањето на политиките кои ги имаат зацртано буџетските корисници.


Во делот за кредити Општина Свети Николе во 2016 година има предвидено **24.000.000,00** од кои во четвртиот квартал има реализација од **23.624.750,00** или **98,43%**.

Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи во Основниот Буџет во четвртиот квартал за 2016


конто	Опис на приход	Планирано	Реализирано
711	Danok od dohod, dobi vka i kapi tal ni dobi vki	2.030.000,00	1.959.678,00

713	Danoci na i mot	20.150.000,00	11.176.282,00
717	Danoci na speci f i -ni usl ugi	42.337.526,00	23.254.664,00
718		3.514.582,00	248.925,00
722	Taksi i nadomestoci	850.000,00	749.418,00
723	Admi ni strati vni taksi i nadomestoci	2.210.000,00	1.427.454,00
724	Drugi VI adi ni usl ugi	10.000,00	
725	Drugi nedano~ni pri hodi	1.100.000,00	1.118.125,00
741	Transferi od drugi ni voa na vl ast	26.157.412,00	28.442.540,00
742			
731		1.300.000,00	
733		55.145.000,00	35.790.372,00
		154.804.520,00	104.167.458,00


Во табелите кои што следат се прикажани приходите на основниот буџет на Општина Свети Николе за 2016 година како и реализацијата на истите по намени.



1.Табеларен приказ на предвидени приходи на Општина Свети Николе на основен буџет за 2016 година.




2.Табеларен приказ на реализирани приходи на Општина Свети Николе на основен буџет за 2016 година.




3. Споредба на планирани/реализирани приходи на Општина Свети Николе на основен буџет за 2016 година за четвртиот квартал.


Во табелите кои што следат се прикажани расходите на основниот буџет на Општина Свети Николе за 2016 година како и реализацијата на истите по намени.



1. Табеларен преглед на предвидени расходи во буџет на Општина Свети Николе во 2016 година.



2. Табеларен преглед на реализирани расходи во буџет на Општина Свети Николе во 2016 година заклучно со четвртиот квартал.



3. Споредба на планирани/реализирани приходи на Општина Свети Николе на основен буџет за 2016 година за четвртиот квартал

.0801-134

23.02.2017

,

5/02) 76 77 50 1 3 (, „ :
1/06), , , :

() na - 01.01. 2016 31.12. 2016 . 0801 - 135
23.02. 2017 .

.0901-149/2
23.02. 2017

,
. .

491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори													
492	Отплата на главнина кон домашни институции													
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт													
	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	64.887.387	30.760.324	1.836.490	1.803.876	402.842	264.751	8.710.501	3.810.514	24.000.000	23.624.750	75.837.220	60.264.215	15.573.005
480		2.419.200	1.741.198	546.000	513.386	297.842	215.278							
481	радежни објекти													
482		60.718.187	28.542.026	1.263.291	1.263.291	80.000	30.000	8.710.501	3.810.514	24.000.000	23.624.750			
483														
484														
485		1.150.000	477.100	27.199	27.199	25.000	19.473							
486		600.000												
487														
488														
489														

.0801-135
23.02. 2017
Свети Николе

Sovet na O
Pretsedatel,
I l i j a S t o i l e v c.p.

5/02) 76 77 50 1 3 („ „ :
1/06), , , :

na

23.02. 2017 . 0801 - 136 .

.0901-149/3
23.02. 2017

,
..

Образец

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Општина:

Извештаен период : од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година
(ден, месец, година) (ден, месец, година)

Датум на поднесување на извештајот: 07.02.2017
(ден, месец, година)

Долг на општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главницата		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во)		Состојба на долгот за извештајниот период**				
											Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		на почетокот	на крајот					
1	/48			47.602.286		13	3							18.08.2016	12.501			15.08.2016	9.495.084	12.501	15.08.2016				0	
2	/48			47.602.286		13	3												16.12.2016	14.129.666		16.12.2016				
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Забелешки:

, има извршено исплата за износот кој го наведуваме во овој извештај.

Долг на ЈП основани од општината

(во оригинална валута)

Реден број	Ознака на кредит	Назив на кредитот и намена	Оригинална валута	Износ	Каматна стапка %	Рок на отплата	Грејс период	Износ на повлечени трансии (во оригинална валута)	Гарантиран кредит (да/не)	Периодичност на отплата* (а, б, в, г, д)	Датум на отплата на главницата		Датум на отплата на камата		Достасана обврска (во извештајниот период)		Платена обврска (во извештајниот период)		Датум на отплата на обврската	Достасана неплатена обврска (во)		Состојба на долгот за извештајниот период**		примач (назив на ЈП)			
											Прв	Последен	Прв	Последен	Главница	Камата	Главница	Камата		на почетокот	на крајот						
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Забелешки:

0801-136

23.02.2017 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе

Илија Стоилев

* a) mese-no; b) kvartal no; v) pol ugodi { no: g) godi { no: d) drugo;

** Podatoci te se odnesuvaat na glavni na na dol got

5/02) 76 77 50 1 3 („ „ :
1/06), , , :

. 0801 - 137 na - 23.02. 2017

.0901-149/4
23.02. 2017 ,
. .

K2

Kvartal en i zveç taj za dostasani nenamireni obvrski - zbirren za -etvrti kvartal

Opçiti na:

SVETI NI KOLE

Kvartal: ^ETVRTI KVARTAL

od 01.01.2016 godi na do 31.12.2016 godi na

07.02.2017

(den, mesec, godi na)

Meseci	Obvrski do 30 dena	Obvrski do 60 dena	Obvrski nad 60 dena			Vkupno
			utu`eni	neutu`eni	Vkupno	
januari	2.124.000	4.138.802		8.804.071	8.804.071	15.066.873
fevruari	386.666	4.654.383		4.952.631	4.952.631	9.993.680
mart	867.854	289.458		8.037.441	8.037.441	9.194.753
april	217.671	239.874		5.659.448	5.659.448	6.116.993
maj	1.869.348	257.185		5.702.481	5.702.481	7.829.014
juni	115.259	1.495.942		5.143.975	5.143.975	6.755.176
juli	1.923.687	112.087		5.397.024	5.397.024	7.432.798
avgust	1.729.105	1.704.721		4.751.349	4.751.349	8.185.175
septemvri	2.968.791	1.710.935		5.749.650	5.749.650	10.429.376
oktomvri	539.908	1.252.220		5.592.012	5.592.012	7.384.140
noemvri	4.281.676	319.821		3.131.939	3.131.939	7.733.436
dekemvri	8.241.418	447.308		2.594.094	2.594.094	11.282.820

Obrazlo`eni e:

(denari)

Rashodna stavka	Vkupno obvrski
401	49.765
402	
403	
404	
411	
412	
413	6.350
414	
420	21.465
421	891.749
423	217.538
424	484.446
425	1.428.289
426	968.196
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	302.260
481	
482	6.838.862
483	
484	
485	
486	73.900
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Total	11.282.820

Br. 0801-137
23.02.2017 година

Свети Николе

Opçiti na Sveti Ni kole

Ilija Stoi lev

5/02) 76 77 50 1 3 („ „ :
1/06), , , :

2017 . 0801 - 138 na a 2017
23.02.

.0901-149/5
23.02. 2017

,
..

О Д Л У К А

За проширување на средствата на Буџетот на Општина **СВЕТИ НИКОЛЕ** За 2017 година

Член 1

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина **СВЕТИ НИКОЛЕ** за 2017 година, на следниот начин :

Потпрограма Потставка	САМОФИНАН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
--------------------------	------------	---------	---------	---------

Се зголемуваат приходите на следните потаставки :

00

741120 Блок дотации на општината по одделни намени	0	3.554.529	0	0
--	---	-----------	---	---

и се распредуваат на следните расходни потаставки :

K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

421110 Електрична енергија		70.000	0	0
421120 Водовод и канализација		40.000	0	0
421320 Телефон и телефакс		15.000	0	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци		15.000	0	0
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		5.000	0	0
426990 Други оперативни расходи		15.455	0	0

K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		6.000	0	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци		19.309	0	0
424420 Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема		7.000	0	0
425990 Други договорни услуги		8.000	0	0
426210 Расходи за репрезентација		8.000	0	0
480140 Купување на информатичка и видео опрема		22.000	0	0

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

423120 Списанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените		16.000	0	0
423620 Училишни материјали		15.000	0	0
423710 Средства за одржување на хигиена		15.236	0	0
424210 Одржување на згради		578.098	0	0
425760 Превозни услуги во образованието		100.000	0	0
425990 Други договорни услуги		9.810	0	0
426310 Семинари и конференции		20.000	0	0
426410 Објавување на огласи		31.624	0	0
480190 Купување на друга опрема		31.160	0	0
482920 Изградба на други објекти		1.551.662	0	0

N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

425760 Превозни услуги во образованието		690.059	0	0
---	--	---------	---	---

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

421240 Течни горива		205.116	0	0
425420 Примарна здравствена заштита		60.000	0	0

	0	3.554.529	0	0
--	----------	------------------	----------	----------

-) - 36,65% (I II .
- 39,85% 1 -
- 55 - 23,5%.

:

” “,

(K ,)

(39,84%

)

(36,65%
(23,5%

)
)

55

:

- - , 38 7
- , a .

, 7

38

(,),

(:):

1 :

,

(,

2 :

,

5/02) 76 77 50 1 3 („ „
, .1/06), ,

23.02. 2017 . 0801 – 141 na „ „

.0901-149/8
23.02. 2017

,
..

Vrzo na -I en 36 stav 1 to-ka 6 od Zakonot za l okal nata samouprava (“SI u’ ben vesni k na RM” br.5/2002), Sovetot na Op{ ti na Sveti Ni kol e na sedni cata odr’ ana na den 23. 02. 2017 godi na donese

Z A K L U ^ O K
za usvojuvawe na na
” ”

1.Se usvojuva na „ „, Sveti Ni kol e.

2. Ovoj Zakl u-ok vleguva vo si l a so denot na objavuvaweto vo “SI u’ ben gl asni k na Op{ ti na Sveti Ni kol e”.

Br.0801 - 141
23.02. 2017 година
Sveti Ni kol e

Pretsedatel ,
na Sovet na Op{ ti na Sveti Ni kol e
I l i ja Sto i l ev **c.p.**

5/02) 76 77 50 1 3 („ „
, .1/06), ,

2016 . 0801 - 142
23.02. 2017 .

.0901-149/9
23.02. 2017

,
..

36 1 13

e

, 25 1
23.02. 2017

:

1.

-

2016

2.

l

3. Z

“

”

.0801-142
23.02. 2017
e

,
..

. 5/02) 76 77 50 1 3
, .1/06),

(,,
,,
,,

10772/3 . . .2

23.02. 2017

. 0801 – 143

.0901-149/10
23.02. 2017

,
..

(,, 11 1 .26 5
“ 51/05, 70/13),
(.
23.02. 2017

.10 4
. 23/11...115/14),

10772/3 . . . 2

1

10772/3

1-1 –

09-1970

29.08.2011 .

2

, ”

”

. 0801-143
23.02.2017

,
..

. 5/02) 76 77 50 1 3
, . 1/06), ,

(,, ”

(,,

. 0801 – 144
23.02. 2017 .

.0901-149/11
23.02. 2017

,
..

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ “ бр 5/2002), Советот на Општина Свети Николе на Седница одржана на ден 23.02.2017 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот

1. Се усвојува Извештајот .

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0801-144
23.02.2017 год.
Свети Николе

Преседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

. 5/02) 76 77 50 1 3 („ „
, . 1/06), , („ „

. 0801 – 145

2017
23.02. 2017

.0901-149/12
23.02. 2017

,
..

. 5/02) 76 77 50 1 3 („ „
, . 1/06), , („ „

za ottu|uvawe na nedvi ' en i mot . 0801 – 146
23.02. 2017 .

.0901-149/13
23.02. 2017

,
..

Vrz osnova na -I en 36 stav 1 to-ka 10,-I en 64 stav 3 i -I en 66 od Zakonot za l okal na samouprava("Sl u' ben vesnik na RM" br.05/02), kako i -I en 12 stav 1, член 22 в.в. со член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Службен весник на РМ бр.78/2015,106/15,153/15 и 190/16), Советот на Оп{ tина Sveti Nikole на седни ката odr' ana на ден 23.02. 2017 godi на donese

O D L U K A
za ot tu|uvawe na nedvi ` en i mot

^I en 1

So
oa:

1. .818

- КП бр.2063/1 станбена куќа Ппод=49м2, Ппр=67м2,Пкат=67м2

2. Имотен лист бр.33 КО Строиманци

- КП бр.1232 деловна зграда вон стопанство (училиште) П=160 м2

3. Имотен лист бр.52 КО Малино

- КП бр.1142/1 училиште П=219

4. Имотен лист бр.45 КО Павлешенци

- КП бр.1637/1 простори за собири (задружен дом) Ппр=513 м2, Пкат=245 м2

- КП бр.2002 основно училиште Ппр=50 м2, Пкат=85 м2

^I en 2

Proda' bata na nedvi ' ni ot i mot 1

(.50/05, 40/10, 46/10, 183/11) од Друштвото за геодетски работи,трговија и услуги ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ – Битола со лиценца за процена од областа на недвижен имот бр.0035-Н издадена од Министерството за транспорт и врски и тоа:

1. .818

- КП бр.2063/1 станбена куќа Ппод=49м2, Ппр=67м2,Пкат=67м2
Почетна вредност 294.892,00

2. За недвижен имот од имотен лист бр.33 КО Строиманци

- КП бр.1232 деловна зграда вон стопанство (училиште) П=160 м2
Почетна вредност 467.400,00

3. За недвижен имот од имотен лист бр.52 КО Малино

- КП бр.1142/1 училиште П=219
Почетна вредност 777.606,00

4. За недвижен имот од имотен лист бр.45 КО Павлешенци

- КП бр.1637/1 простори за собири (задружен дом) Ппр=513 м2, Пкат=245 м2
Почетна вредност 1.243.530,00 денари.

- КП бр.2002 основно училиште Ппр=50 м2, Пкат=85 м2
Почетна вредност 293.847,00 денари.

^| en 3

Finansi ski te sredstva dobi eni od proda' bata na stvari te vo sopstvenost na op{ ti nata mo' e da se investi raat samo za steknuvawe na novi ili rekonstrukcija na postojni te stvari vo sopstvenost na op{ ti nata.

^| en 4

Odl ukata stapuva vo si l a so denot na nejzi noto objavuvawe vo "Sl u' ben gl asni k na Op{ ti na Sveti Ni kol e".

Br.**0801- 146**
23.02. 2017 godi na
Sveti Ni kol e

Sovet na Op{ ti na Sveti Ni kol e
Pretsedatel ,

. .

. 5/02) 76 77 50 1 3 („ „
, . 1/06), , („ „

za парична помош за лекување на Грујица Нанев . 0801 – 147
23.02. 2017 .

.0901-149/14
23.02. 2017

,

. .

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа „(Службен весник на РМ,, бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.02.2017 донесе:

О Д Л У К А

за парична помош за лекување

Член 1

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 20.000,00 денари на лицето **Грујица Нанев** со станан улица Карпошева бр.17/1 на име финансиска помош за лекување на дете во странство.

Член 2

Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Свети Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110 тековна резерва- непредвидени трошоци).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „ Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801-147

23.02.2017 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе

Претседател,

Илија Стоилев с.р.

. 5/02) 76 77 50 1 3 („ „
, . 1/06), , („ „

за парична помош за лекување на Маринела Давчевска . 0801 – 148
23.02. 2017 .

.0901-149/15
23.02. 2017

,
. .

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), како и член 21 од Одлуката за извршување на Буџет на Општина Свети Николе за 2017 година бр.0801-579 од 29.12.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 23.02.2017 донесе:

О Д Л У К А

За парична помош за лекување

Член 1

Советот на Општина Свети Николе одобрува исплата на средства во износ од 20.000,00 денари на лицето **Маринела Давчевска** со стан на улица Младинска бр.22 на име финансиска помош за лекување на дете.

Член 2

Одобрените средства од член 1 од оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Свети Николе програма А0 на ставка 413 подставка 413 110(тековна резерва- непредвидени трошоци).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801-148

23.02.2017 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе

Претседател,

Илија Стоилев с.р.

СОДРЖИНА

1.				2016
2.	()	–	01.01. 2016	31.12. 2016
3.				
4.				–
5.		2017		
6.			2017	
7.			2017	
8.				” ”
9.		2016	–	
10.				;
11.				
12.				2017
13.			za ottu uvawe na nedvi ' en i mot	
14.				
15.				